

ПРИЈАВА

На конкурс за финансирање на проекти за производство на долгометражен и краткометражен игран, анимиран и документарен филм – малцинска ко-продукција на Агенција за филм на Република Северна Македонија

Информации за проектот				
Наслов на проект (локален и интернационален)				
Категорија на филмски проект	Игран	Документарен	Анимиран	
Долгометражен филм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Краткометражен филм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Очекувано времетраење на филмот (минути)				
Дали претходно е поднесена пријава за овој проект	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ		
(Ако да, наведи година на пријава)				
Оригинално сценарио <input type="checkbox"/>	Адаптација на книжевно дело <input type="checkbox"/>			
Доколку сценариото е адаптација наведете име на автор и назив на делото				
Сценарист:				
Телефон/Мобилен:	E-mail:			
Режисер:				
Телефон/Мобилен:	E-mail:			
Вкупен буџет на филмскиот проект	ден.	Евро		
Средства кои се побаруваат од Агенцијата за филм	ден.	Евро		

Вкупно обезбедени средства од вкупниот буџет (потврдено со соодветно приложена документација)*	Износ во евра	Износ во денари	% од вкупен буџет
	евра	ден	%
Вкупно обезбедени средства од вкупниот буџет во матичната земја на главниот продуцент* (потврдени со соодветно приложена документација)	евра	ден	%

* Напомена: Во делот вкупно обезбедени средства од вкупниот буџет треба да се прикаже износот на вкупно потврдените средства од матичната земја и сите копродуценти кои учествуваат во реализација на проектот. Износот на вкупно обезбедените средства од вкупниот буџет потребно е да соодветствува со финансискиот план – образец составен дел од конкурсот. Додека во делот на вкупно обезбедените средства од вкупниот буџет во матичната земја на главниот продуцент треба да се прикаже само износот од вкупно потврдените средства од матичната земја. Воедно и овој износ мора да соодветствува со финансискиот план- образец составен дел од конкурсот

Учество на државјани од Република Северна Македонија во креативниот дел од филмската екипа

Бр.	Позиција	Информации		
1	Режисер			
2	Директор на фотографија			
3	Композитор на Оригинална музика			
4	Сценарист			
5	Автор на книжевно дело според кое е напишано сценариото			
6	Сценограф			
7	Костимограф			
8	Автор на маска			
9	Дизајнер на звук			
10	Монтажа			
11	Главна улога 1			
12	Главна улога 2			
13	Главен цртач/аниматор (за анимиран филм)			
14	Продукција на филмскиот проект во РСМ	Денови	Недели	
Учество на други државјани од РСМ во филмската екипа (Наведи позиција)				

Информации	Продуцентска куќа и продуцент од Р.С.Македонија	Главна продукциска куќа и главен продуцент	Ко-продуцент	Ко- продуцент
Име на продуценската куќа				
Процентуално учество во продукцијата	%	%	%	%
Име на одговорно лице/ Управител				
Име на продуцент (ко-продуцент)				
Адреса				
Град				
Земја				
Телефон				
Мобилен				
Факс				
Fax				
E-mail				
Website				

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН			
	Датум (до најдоцна)	времетраење	
		Денови	Недели
Подготовки			
Пред продукција			
Продукција (снимање)			
Пост-продукција			
Завршување на филмот			
Дистрибуција			
Премиера на филмот во Р.С.Македонија			

Напомена*** Финансискиот план и рекапитуларот на буџет за оваа категорија на филмови се содржани како дополнителни образци (документи) кои задолжително треба да биде пополнети од страна на филмскиот продуцент и доставени со пријавата. Финансискиот план задолжително треба да соодветствува со Рекапитуларот на буџет како и со Целосниот разложен буџет за производство на филмскиот проект.

Податоци на подносителот на пријавата		
Име на правно лице		
Име и презиме на управител		
ЕДБ:	ЕМБС:	
Адреса		
Телефон	Факс:	
Мобилен	E-mail	
Web страница		
Депонент на банка		
Број на жиро-сметка		

Датум на поднесување на барањето: печат

Потпис на управителот:

Со потпишување на оваа пријава филмскиот продуцент ја потврдува точноста и комплетноста на горенаведените податоци

(штембил на правното лице)

Потврда за сопствено учество

_____ (име на продукциска куќа) како подносител на пријава на конкурс објавен од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија согласно член 26 став (2) алинеја 2 од Законот за филмската дејност потврдува дека ќе обезбеди минимум сопствено учество во износ од 4% од средствата добиени од Агенцијата за филмскиот проект _____ (име на проектот).

Со оваа потврда се обврзувам дека со достава на затворен буџет а со цел склучување на договор за финансирање точно ќе го утврдам сопственото учество во износ од 4% од средствата добиени од Агенцијата изразено во денарска противредност.

Име на Правно лице:

Законски застапник:

(Име и презиме)

Датум

(потпис)

(штембил на правното лице)

ИЗЈАВА

Правното лице _____, со ЕДБ _____ и ЕМБС _____, застапувано од _____ законски застапник на правното лице согласно член 26 став 2 алинеја 3, 4 и 5 од Законот за филмската дејност како подносител на пријава на конкурс објавен од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија, под кривична и материјална одговорност изјавувам дека:

- ќе ги обезбедам другите финансиски средства предвидени во вкупниот буџет на филмскиот проект од други извори;
- доколку финансиското учество на Агенцијата е во износ повеќе од 50% од вкупниот буџет на филмскиот проект согласен сум Агенцијата да има еднакви права во користењето на филмот кои поблиску ќе бидат регулирани со потпишување на договорот за финансирање на филмски проекти избрани на конкурсот (член 35 од законот) и
- ги имам исполнето сите обврски кон Агенцијата, односно кон поранешната Национална установа Филмски фонд на Република Македонија – Скопје за другите проекти финансиирани со средствата од Буџетот на Република Северна Македонија.

Име на Правно лице:

Законски застапник:

(Име и презиме)

Датум

(потпис)

Напомена: Изјавата задолжително да се завери кај нотар

Подносителите на барањето кон Пријавата задолжително ја доставуваат следнава документација на македонски јазик :

- **Образец ПП50-за извршена уплата;**
- извод од Централниот регистар на Република Северна Македонија за регистрирана дејност;
- потврда за обезбедено минимум сопствено учество во износ од 4 % од вкупниот буџет на филмскиот проект со исклучок на копродукциски фильм со малцински финансиски удел во Република Северна Македонија, каде минимумот на сопствено учество на филмскиот продуцент од Република Северна Македонија е во износ од 4% од средствата добиени од Агенцијата;
- изјава дека ќе ги обезбеди другите финансиски средства предвидени во вкупниот буџет на филмскиот проект од други извори;
- изјава дека ги исполнил сите обврски кон Агенцијата, односно кон поранешната Национална установа Филмски фонд на Република Македонија – Скопје за други проекти финансирали со средства од Буџетот на Република Северна Македонија;
- пред договор за уредени авторски права со сценаристот и режисерот (може и слободен превод);
- оперативен и финансиски план за филмскиот проект
- **Пополнет прашалник за успешност на режисер и продуцент** (во зависност на категоријата на филмот, односно дали продуцентот, односно режисерот е етаблиран или дебитант се пополнува соодветниот прашалник за успешност)
- **Рекапитулар на буџет** кој е составен дел од пријавата;
- **Целосен буџет на филмскиот проект** (појаснување: филмскиот продуцент потребно е буџетот да го изработи на начин на кој истиот ќе соодветствува со рекапитуларот на буџетот);
- **Финансиски план** (Финансискиот план е составен дел од конкурсот кој се превзема од веб локацијата на Агенцијата. Во финансискиот план износите се во денари и истите се впишуваат во полињата на потврдени или непотврдени средства. Во финансискиот план можете да впишувате само во полињата кои се отворени и врз основа на формули самиот план ги пресметува износите);
- **Потврда, односно доказ за обезбедени средства од други извори** (појаснување: доколку во финансискиот план, филмскиот продуцент има прикажано потврдени средства од други извори потребно е да достави соодветна документација (договор за копродукција, договор за дистрибуција, продажба и сл.) како доказ со кој се потврдуваат обезбедените средства (може и слободен превод)

Во зависност од категоријата на филмот (оваа документација задолжително се доставува на македонски јазик) за:

1. Долгометражен и краткометражен игран филм

- Сценарио
- Опис на дејствијата (Тритмент – максимум 5 страни)
- Синопсис- максимум 1800 карактери
- Режисерска експликација со потпис од страна на режисерот
- Краток опис на ликови

2. Дебитански долгометражен и краткометражен игран филм

- Сите работи описаны во точка 1
- Претходно изработени филмови на УСБ меморија

3. Долгометражен и краткометражен документарен филм

- Сценарио или Опис на дејствијата (Тритмент – максимум 5 страни)
- Синопсис
- Режисерска експликација со потпис од страна на режисерот
- Спроведено истражување и/или „тизер“ (видео запис) за долгометражните документарни филмови задолжително, додека за краткометражните доколку се направени.

4. Дебитански долгометражен и краткометражен документарен филм

- Сите работи описаны во точка 3
- Претходно изработени филмови во УСБ меморија

5. Долгометражен и краткометражен анимиран филм

- Синопсис и/или сценарио
- Скици/цртежи за главните карактери
- Режисерска експликација со потпис од страна на режисерот

6. Дебитански долгометражен и краткометражен анимиран филм

- Сите работи описаны во точка 5
- Претходно изработени филмови во УСБ меморија

Друга потребна документација:

Биографија и филмографија на:

- Филмски продуцент (правно лице) – за главниот продуцент и македонскиот ко-продуцент, подносител на Пријавата;
- Режисер;
- Сценарист